


## Регистрација на нов корисник


Како основен инструмент за автентикација се користи квалификуван дигитален сертификат или ЕЗК.

- ) Доколку се користи ЕЗК, вметнете ја картичката во читачот.
- ) Кликнете на копчето „Регистрирај се“ по што се прикажува листа на инсталираните квалификувани дигитални сертификати и доколку е вметната ЕЗК и таа се прикажува во листата.



- ) Изберете сертификат од листата на сертификати
- ) Доколку имате избрано квалификуван дигитален сертификат, тогаш се прикажува следниот прозорец:

#### ИСПРАЌАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА

ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСНИКОТ	
ЕМБГ *	<input type="text"/>
EMAIL Адреса *	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> I'm not a robot  reCAPTCHA Privacy - Terms	
<input type="button" value="ОТКАЖИ"/> <input type="button" value="ПОТПИШИ ГО БАРАЊЕТО"/>	

) Доколку имате избрано сертификат од ЕЗК, тогаш се прикажува следниот прозорец:

ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСНИКОТ	
ЕЗБО *	007906647
EMAIL Адреса *	<input type="text"/>
<input type="button" value="ОТКАЖИ"/> <input type="button" value="ПОТПИШИ ГО БАРАЊЕТО"/>	

- ) Внесете ги задолжителните податоци и кликнете на копето „Потпиши го барањето“
- ) Внесете пин од сертификатот или од картичката. Доколку барањето се потпише успешно, на претходно внесената email адреса пристигнува нотификација за докомпетирање на регистрацијата
- ) Регистрацијата продолжува по клик на линкот наведен во добиениот маил
- ) На новиот прозорец се внесува единствениот матичен број на корисникот и лозинка за регистрација на порталот со што се завршува процесот на регистрација. Лозинката треба да е составена од минимум 8 знаци, од кои треба да има барем еден специјален знак, една мала буква, една голема буква и една бројка со латинична подршка.
- ) За да може да се најави на порталот на корисникот му се појавува прозорецот за редовна најава на портал
- ) Потоа се внесува email адреса и лозинка за да се најави на порталот